

Службен весник

на Република Македонија

Број 210

27 ноември 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5828. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....	2	5836. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	10
5829. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .	2	5837. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	11
5830. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	9	5838. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	11
5831. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	9	5839. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	11
5832. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	9	5840. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12
5833. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	9	5841. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12
5834. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	10	5842. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12
5835. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	10	5843. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12

	Стр.		Стр.
5844. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	13	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
5845. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија	13	19. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување 2015/1142 (ЗНБП) на Советот од 13 јули 2015 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија.	2
		Огласен дел.....	1-68

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5828.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест вкупно 185.000 литри Еуродизел БС на Град Скопје.

Нафтните деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Град Скопје, за спроведување на акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“ во есен 2015 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Град Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11990/1
27 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

5829.

Врз основа на член 33-а став 5 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 135/07, 53/11, 164/13, 43/14 и 149/15), директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-428/2
24 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
д-р **Нузи Шахин**, с.р.

Прилог број 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТБр. _____
_____ 20 _____ година
С к о п ј е

Врз основа на член 33 – а став 1 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност инспекторот за радијациона сигурност издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)**А ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ**

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ

Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање
	Адреса на живеалиште или на привремен престој
	Орган кој ја издал

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 190016019463117, приходна шифра 725930-71 и програма 71, со цел на дознака - уплата на глоба.

Правна поука: Сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Дирекцијата за радијациона сигурност. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, Дирекцијата за радијациона сигурност поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот

М.П

Инспектор за радијациона сигурност

Прилог број 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТБр. _____
_____ 20 _____ година
С к о п ј е

Врз основа на член 33 – а став 1 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност инспекторот за радијациона сигурност издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорно лице во правното лице)

Име _____
Презиме _____
Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____
Адреса _____
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____
Податоци за правното лице,
Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број (ЕДБ) _____
Опис на прекршокот, _____
Место и време на сторување на прекршокот _____
Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

_____ да
плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност _____, на
образец ПП 50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка
190016019463117, приходна шифра 725930-71 и програма 71, со цел на дознака -
уплата на глоба.

Правна поука: Сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Дирекцијата за радијациона сигурност. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, Дирекцијата за радијациона сигурност поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот

М.П

Инспектор за радијациона сигурност

Прилог број 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТБр. _____
_____ 20 _____ година
С к о п ј е

Врз основа на член 33 – а став 1 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, инспекторот за радијациона сигурност издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)**А ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ**

Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој	
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК

Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	

Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 190016019463117, приходна шифра 725930-71 и програма 71, со цел на дознака - уплата на глоба.

Правна поука: Сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Дирекцијата за радијациона сигурност. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, Дирекцијата за радијациона сигурност поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот

М.П

Инспектор за радијациона сигурност

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****5830.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.10.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Белчишта, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Белчишта, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Белчишта.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-16514/1
29 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5831.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.10.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брежани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брежани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брежани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-16516/1
29 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5832.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.10.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драгожани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драгожани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Драгожани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-16517/1
29 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5833.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свиниште, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свиниште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Свиниште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-16518/1
29 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5834.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Клевевци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Клевевци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Клевевци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-16519/1
29 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5835.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Никуштак, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Никуштак, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Никуштак.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-16520/1
29 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5836.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Речица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Речица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Речица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-16521/1
29 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5837.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Градско, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Градско, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Градско.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-16522/1
29 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5838.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 2.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Живојно, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Живојно, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Живојно.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-16683/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5839.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 2.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Куратица, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Куратица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Куратица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-16684/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5840.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 2.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свети Николе-Град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свети Николе-Град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Свети Николе-Град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-16685/1

2 ноември 2015 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески с.р.

5841.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Богородица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Богородица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Богородица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-16897/1

5 ноември 2015 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески с.р.

5842.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Братин Дол, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Братин Дол, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Братин Дол.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-16898/1

5 ноември 2015 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески с.р.

5843.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 6.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Логоварди, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Логоварди, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Логоварди.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-16970/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5844.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 6.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лешани, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лешани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лешани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-16973/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

5845.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13, 56/13, 110/13, 150/13, 12/14, 66/14, 123/14, 168/14, 195/14, 70/15 и 133/15) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-7613/3
16 ноември 2015 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

Прилог 1

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло која
подлежи на зголемено ниво на официјални контроли на определени места на
влез во Република Македонија

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло (предвидена употреба)	CN код ⁽¹⁾	Тарик под- поделба	Земја на потекло	Опасност	Фреквенција на физички проверки и проверки на идентитет изразени во проценти (%)
Сушено грозје (вино од овошје) (Храна)	0806 20		Авганистан (AF)	Охратоксин А	50
Бадеми со лушпа Бадеми без лушпа (храна)	0802 11 0802 12		Австралија (AU)	Афлатоксини	20
Кикирики со лушпа Кикирики излупени Путер од кикирики Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин (Храна за исхрана на животни и храна)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Бразил (BR)	Афлатоксини	10
Аспержов (долг) грав Yardlong beans (Vigna unguiculata spp. Sesquipedalis Модар патлиџан (храна- свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 0709 30 00; ex 0710 80 95	10 10 72	Камбоџа (KH)	Резидуи од пестициди ^{(2) (3)}	50
Кинески целер (Apium graveolens) (храна-свежа или разладена)	ex 0709 40 00	20	Камбоџа (KH)	Резидуи од пестициди ^{(2) (4)}	50
Brassica oleracea (други јадливи делови од Brassica, "Кинеска брокула") ⁽⁵⁾ (храна - свежа или разладена)	ex 0704 90 90	40	Кина (CN)	Резидуи од пестициди ⁽²⁾	50

Чај, ароматизиран или неароматизиран (храна свежа)	0902		Кина (CN)	Резидуи од пестициди ^{(2) (6)}	10
Патлициани Горчлива Лубеница (<i>Momordica charantia</i>) (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	0709 30 00; ex 0710 80 95 ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 70 70	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди ^{(2) (7)}	10
Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>) Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.) (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 0709 60 10; ex 0709 60 99 0710 80 51; ex 0710 80 59	10 10 20 20	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди ^{(2) (7)}	20
Јагоди (свежи) (храна)	0810 10 00		Египет (EG)	Резидуи од пестициди ^{(2) (8)}	10
Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.) (храна – свежа, разладен или смрзнат зеленчук)	0709 60 10; ex 0709 60 99 0710 80 51; ex 0710 80 59	20 20	Египет (EG)	Резидуи од пестициди ^{(2) (9)}	10

Кикирики во лушпа	1202 41 00		Гамбија (GM)	Афлатоксини	50
Кикирики без лушпа	1202 42 00				
Путер од кикирики	2008 11 10				
Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(храна и добиточна храна)					
Листови од бетел (Piper betle L.) (храна)	ex 1404 90 00	10	Индија (IN)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	50
Семе од сусам (Sesamum seeds)	1207 40 90		Индија (IN)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	20
(храна-свежа или разладена)					
Чили пиперки (Capsicum annuum) – цели	0904 21 10		Индија (IN)	Афлатоксини	20
Чили пиперки (Capsicum annuum) – толчени или мелени	ex 0904 22 00	10			
Сушено овошје од родот Capsicum, цело, освен слатки пиперки (Capsicum annuum)	0904 21 90				
Морско оревче (Myristica fragrans) (храна – сушени зачини)	0908 11 00; 0908 12 00				
Ензими: приготвени ензими (храна и добиточна храна)	3507		Индија (IN)	Chloramphenicol	50
Морско оревче (Myristica fragrans)	0908 11 00; 0908 12 00		Индонезија (ID)	Афлатоксини	20
(храна – сушени зачини)					

Парчиња грашок (во лушпа) (храна - свежа или разладена)	ex 0708 10 00	40	Кенија (KE)	Резидуи од пестициди ⁽²⁾⁽¹¹⁾	10
Трлезно грозје (храна – свежа)	0806 10 10		Перу (PE)	Резидуи од пестициди ^{(2) (12)}	10
Малини (храна – замрзната)	0811 20 31; ex 0811 20 11; ex 0811 20 19	10 10	Србија (RS)	Норовирус	10
Лубеница (egusi, Citrullus lanatus) семки и деривати (храна)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Сиера Леоне(SL)	Афлатоксини	50
Кикирики со лушпа (со лушпа) Кикирики (излупени) Путер од кикирики Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин (Храна за исхрана на животни и храна)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Судан (SD)	Афлатоксини	50
Пиперки (освен слатки) (Capsicum spp.) (храна-свежа)	ex 0709 60 99	20	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди ^{(2) (13)}	10
Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>) Модри патлициани (храна – свеж, оладен или смрзнат зеленчук)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 0709 30 00; ex 0710 80 95	10 10 72	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди ^{(2) (14)}	20
Суви кајсии Кајсии поинаку приготвени или конзервирани (храна)	0813 10 00 2008 50 61		Турција (TR)	Сулфити ⁽¹⁵⁾	10

- Слатка пиперка (<i>Capsicum annuum</i>) (храна – свеж, оладен или смрзнат зеленчук)	0709 60 10; 0710 80 51		Турција (TR)	Резидуи од пестициди ⁽²⁾⁽¹⁶⁾	10
- Лозов лист (<i>vine leaves</i>) (храна)	ex 2008 99 99	11; 19	Турција (TR)	Резидуи од пестициди ^{(2) (17)}	50
Ф'стаџи со лушпа Ф'стаџи без лушпа (храна)	0802 51 00 0802 52 00		Соединетите Американски држави (USA)	Афлатоксини	20
Суви кајсии Кајсии поинаку приготвени или конзервирани (храна)	0813 10 00 2008 50 61		Узбекистан (UZ)	Сулфити ⁽¹⁵⁾	50
Листови коријандер Босилок (светол, сладоќ) Нане Магдонос (храна – свежи или разладени билки)	ex 0709 99 90 ex 1211 90 86; ex 2008 99 99 ex 1211 90 86; ex 2008 99 99 ex 0709 99 90	72 20 75 30 70 40	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди ⁽²⁾⁽¹⁸⁾	50
Бамја Пиперки (освен слатки) (<i>Capsicum</i> <i>spp.</i>) (храна – свежи или разладени билки)	ex 0709 99 90 ex 0709 60 99	20 20	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди ^{(2) (18)}	50
Драконов плод (питаја) (<i>Dragon fruit</i>) (храна – свежи или разладени билки)	ex 0810 90 20	10	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди ^{(2) (18)}	20

(1) Каде што само одредени производи под било кој CN код се бара да бидат прегледани, при што за тој код не постојат специфични подподелби во номенклатурата на стоките, CN кодот се означува со „ex“.

(2) Резидуи од пестициди кои се наведени во контрола на програма усогласена со членот 29(2) од Регулацијата (ЕК) бр. 396/2005 од Европскиот парламент и од Советот на 23 февруари 2005 година максимално ниво на резидуи од пестициди во храната и во добиточната храна и храна од животинско потекло и измената од Директивата 91/414/ЕЕК, можат да бидат анализирани со мулти-резидуален метод базиран на GC-MS и LC-MS (пестициди кои се под мониторинг во/на растителни производи).

(3) Особено резидуи на: Хлорбуфам.

(4) Особено резидуи на: Фентоат.

(5) Видови на *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (l) *Alef* var. *italica* Plenck, cultivar *alboglabra*. Исто така познати како "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare Jielan".

(6) Особено резидуи на: Трифлуралин.

(7) Особено резидуи на: Ацефат, Алдикарб, (сума на алдикарб, тоа е сулфоксид и сулфон, изразени како алдикарб), Амитраз (амитраз вклучувајќи ги метаболитите со содржина 2, 4-dimethylaniline средина изразена како амитраз) Диафентиурон, Дикофол (сума на p, p' и o, p' изомери), Дитиокарбаматес (дитиокарбаматес изразен како CS₂, вклучувајќи манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам) и Метиокарб (сума од метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразен како метиокарб).

(8) Особено резидуи на Хексафлумурон, Метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразени како метиокарб), Фентоат, Тиофаната-метил.

(9) Особено резидуи на: Дикофол (сума на p, p' и o, p' изомери), Динитефуран, Флусилазол, Фолпет, Прохлораз (сума на прохлораз и неговите метаболити кои содржат 2,4,6 – Трихлорофенол, половина изразени како прохлораз), Тиофанате-метил и трифорин.

(10) Референтен метод EN/ISO 6579 или метод од Регулацијата бр. 2073/2005 на Европската комисија за микробиолошки критериуми на прехранбени производи.

(11) Особено резидуи на: Ацефат и Диафентиурон.

(12) Особено резидуи на: Етефон.

(13) Особено резидуи на Форметанате (сума од форметанате и негови соли изразени како форметанате (хидрохлориде), фротифос и трифорин).

(14) Особено резидуи на: Ацефат, Дикротофос, Протиофос, Куиналфос, Трифорин.

(15) Референтен метод: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 или ISO 5522:1981.

(16) Референтен метод: Диафентиурон, Форметанате (сума од форметанате и негови соли изразени како форметанате (хидрохлориде) и Тиофанате-метил).

(17) Особено резидуи на: Дитиокарбаматес (дитиокарбаматес како CS₂, вклучувајќи манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам) и Метрафенон.

(18) Особено резидуи на Дитиокарбаматес (дитиокарбаматес како CS₂, вклучувајќи манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам), Пентоат и Куиналфос.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015210



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
19. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување 2015/1142 (ЗНБП) на Советот од 13 јули 2015 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија.....	2

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

19.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2015/1142 (ЗНБП) НА СОВЕТОТ ОД 13 ЈУЛИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2012/642/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2015/1142 (ЗНБП) на Советот од 13 јули 2015 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- забрана за влез во Република Македонија,
- финансиски мерки и
- ембарго на оружје.

Член 3

Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката 2012/642/ЗНБП на Советот од 15 октомври 2012 година за рестриктивни мерки против Белорусија и Одлуката за спроведување 2015/1142 (ЗНБП) на Советот од 13 јули 2015 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија.

Член 6

Рестриктивните мерки против Белорусија се воведуваат на неодредено време.

Член 7

Одлуката за спроведување 2015/1142 (ЗНБП) на Советот од 13 јули 2015 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11203/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

14.7.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 185/21

ANNEX

I. The following persons and entities are deleted from the list set out in the Annex to Decision 2012/642/CFSP:

A. Persons

96.	Kozik, Leanid Piatrovich
186.	Skurat, Viktor Vatslavavich

B. Entities

7.	CJSC Askargoterminal
11.	JLLC Variant
12.	JLLC Triple-Dekor
14.	JCJSC Altersolutions

II. The entries for the following persons and entities set out in the Annex to Decision 2012/642/CFSP are replaced by the following:

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВАЛ/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

A. Persons

	Names Transcription of Belarusian spelling Transcription of Russian spelling	Name (Belarusian spelling)	Name (Russian spelling)	Identifying information	Reasons
20.	Bazanau, Aliaksandr Viktaravich Bazanov, Aleksandr Viktorovich	БАЗАНАЎ, Аляксандр Віктаравіч	БАЗАНОВ, Александр Викторович	DOB: 26.11.1962, Kazakhstan Address: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр	Deputy Director general of Beltelecom in charge of external relations and relations with the state institutions. Former Director of the Information and Analytical Centre of the President's Administration which acts as one of the main sources of state propaganda, supporting and justifying the repression of the democratic opposition and of civil society.
89.	Kisialiou, Anatol Siamionavich Kiselev, Anatoli Semenovich (Kiselyov, Anatoli Semyonovich)	КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавіч	КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович		Former Head of the Regional Election Commission of the Brest region for the Presidential election of 2010. Head of the Regional Election Commission of the Brest region for the local elections in March 2014. Head of the pro-regime regional trade union organisation. As Chairman of a Regional Electoral Commission, he was responsible for the violations of international electoral standards in the Presidential elections on 19 December 2010 and for falsifications in the local elections of March 2014 in the Brest region.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 185 22

EN

Official Journal of the European Union

14.

	Names Transcription of Belarusian spelling Transcription of Russian spelling	Name (Belarusian spelling)	Name (Russian spelling)	Identifying information	Reasons
101.	Kryshtapovich, Leu Eustafievich (Kryshtapovich, Leu Yeustafievich) Krishtapovich, Lev Evstafievich (Krishtapovich, Lev Yevstafievich)	КРЫШТАПОВІЧ, Леў Еўстафьевіч	КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич	Place of birth: Pekalin, district of Smolevichi Address: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно- аналитический центр	Head of the Scientific Research Department of the State Culture and Arts University. Former Deputy Director of the Information and Analytical Centre of the President's Administration which acts as one of the main sources of state propaganda, supporting and justifying the repression of the democratic opposition and of civil society.
226.	Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich) Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)	ЖАДОБІН, Юрый Віктаравіч	ЖАДОБИН, Юрий Викторович	DOB: 14.11.1954 ID: 3141154A021PBO	Former Minister of Defence. He was actively involved in undermining democracy in Belarus. As a member of the Security Council, he approved the repressive decisions agreed at ministerial level, including the decision to repress the peaceful demonstrations on 19 December 2010. After December 2010, he praised the 'total defeat of destructive forces', when referring to the democratic opposition.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

B. Entities

	Names Transcription of Belarusian spelling Transcription of Russian spelling	Name (Belarusian spelling)	Name (Russian spelling)	Identifying information	Reasons
4.	Spetspriborservice	Спецприборсервис			This company is part of the Beltech Holding.
15.	CJSC Prostor-Trade		Совместное закрытое акционерное общество 'Простор-Трейд'	220025 г. Минск, пр. Дзержинского 126, комн. 33.	Subsidiary of LLC Triple.
20.	CJSC Dinamo-Minsk	ЗАО ФК Динамо-Минск			Designated companies LLC Triple and LLC Rakowski browar together hold majority shares and control of CJSC Dinamo-Minsk. Both LLC Triple and LLC Rakowski browar are controlled by Iury Chyzh who holds majority shares in both entities and therefore ultimately controls CJSC Dinamo Minsk.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 185/20

EN

Official Journal of the European Union

14.7.2015

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2015/1142

of 13 July 2015

implementing Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2012/642/CFSP of 15 October 2012 concerning restrictive measures against Belarus ⁽¹⁾, and in particular Article 6(1) thereof,

Whereas:

- (1) On 15 October 2012, the Council adopted Decision 2012/642/CFSP.
- (2) The Council considers that the entries for four persons and three entities on the list of persons and entities subject to restrictive measures as set out in the Annex to Decision 2012/642/CFSP should be amended.
- (3) The Council also considers that two persons and four entities should be removed from the list of persons and entities subject to restrictive measures as set out in the Annex to Decision 2012/642/CFSP.
- (4) The Annex to Decision 2012/642/CFSP should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Annex to Decision 2012/642/CFSP is hereby amended as set out in the Annex to this Decision.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 13 July 2015.

*For the Council**The President*

F. ETGEN

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015210